

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПАТУВАЊЕ ЗА АГЕНЦИИ ЧЛЕНКИ НА СКТМ

1.

(" "):

2.

-
-
_____ 30%
15

6 " " !

3.

-
10%, (10%)

4.

-

5.

) (" "

6.

)

-	30			5%
-	29	22	10%	
-	21	15	20%	
-	14	08	50%	
-	07	01	90%	

100%

15

10 €/

(
)

7.

8.

()

9.

72

).

(

10.

15

20

(20)

2

(

).

11.

).

(

12.

() / /
10:00 () 14:00
)

13.

()
:
:
:
8 ()
()
14⁸

14.

13



30

23.11.2010

-

84/09

1

3“

”

2 3.

2

:

“

.”

3

:

“

“last minute”

(

.”

2

4“

”

2.

2

:

“

’

.”

3

”

”

4

6 ”

”

4

9

9

9 :

"9.

•

(

),

•

(

)

•

."

5

9

9- .

9- :

"9- .

•

•

•
•
6
12
12- :
"12-"
6
7

. 02-34/1
23.11.2010
e



Economic Chamber for Tourism of Macedonia